



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“-Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Сабота, 25 октомври 1958
Број 31 Година XIV

Претплатата за 1958 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 50 дин.
Жиро сметка број 802—11/1—698.

249.

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република
Македонија се прогласува Законот за урбанистичко
планирање, што го усвои Народното собрание на
Народна Република Македонија на седницата на
Републичкиот собор одржана на 2 и 3 октомври 1958
година и на седницата на Соборот на производител-
ите одржана на 2 и 3 октомври 1958 година.

У бр. 8
23 октомври 1958 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Урбанистичко планирање на населените места
односно одделните подрачја, донесувањето на ур-
банистичките планови како и надзор над спрове-
дувањето на истите се врши по овој Закон.

Член 2

Под населено место се подразбира град, село
индустриска, рударска, туристичка или друга на-
селба.

Под одделно подрачје се подразбира подрачје
надвор од границите на населеното место кое слу-
жи како заштитно пространство, излетиште, под-
рачја со историско значење и слични подрачја со
специјална кремена.

Член 3

Изградбата на населените места и одделните
подрачја се врши согласно урбанистичкиот план.

Член 4

Урбанистичките планови во сите фази ги из-
работуваат урбанистичките заводи, проектанските
организации и органите на управата на народните
одбори надлежни за работите на урбанизмот.

ІІ. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

Член 5

Со урбанистичкиот план се ускладува и усме-
рува урбанистичкиот развиток на населеното место
односно одделното подрачје со перспективите на
неговиот општествено-економски развиток воопшто.

Член 6

Урбанистичкиот план на населеното место од-
носно одделно подрачје се изработува во следните
фази:

- а) урбанистичка студија
- б) основен урбанистички план
- в) планови за реализација.

За помали населени места и некои одделни под-
рачја урбанистичкиот план се состои само од ур-
банистичка студија и планови за реализација.

Се овластува Советот за социјална политика и
комунални прашања на Народна Република Ма-
кедонија да ги одреди местата односно подрачјата
од претходниот став.

1) Урбанистичка студија

Член 7

Урбанистичката студија на населеното место
односно одделното подрачје е студија со која се
утврдува програмата и идејната просторна концеп-
ција, како и смерниците и можностите за развојот
на населеното место односно одделното подрачје
врз основа на анализа за досегашниот развој на
истото, и оценката за неговиот перспективен оп-
штествено-економски развој.

Член 8

Урбанистичката студија содржи:

- анализа на досегашниот развој на населено-
то место односно одделното подрачје и соответниот
регион,
- оценка на можностите за развојот на насе-
леното место односно одделното подрачје,
- просторна концепција на населеното место
односно одделното подрачје.

Член 9

Урбанистичката студија ја донесуваат рамно-
правно обата собора на народниот одбор на општи-
ната во чие подрачје се наоѓа населеното место од-
носно одделното подрачје со согласност на народ-
ниот одбор на околицата.

За одделните подрачја што се наоѓаат на под-
рачје на две или повеќе општини во рамките на
една околица и за град Скопје, урбанистичката сту-
дија ја донесуваат рамноправно обата собора на
народниот одбор на околицата со согласност на Из-
вршниот совет.

Член 10

Пред донесувањето на урбанистичката студија од член 9 од овој Закон советот надлежен за работите на урбанизмот на народниот одбор на општината односно околијата должен е, нацртот на студијата да го стави на јавен увид и изнесе пред собирите на избирачи.

Член 11

Нацртот на урбанистичката студија останува на јавен увид од 30 до 60 дена од денот кога е ставен на увид.

По истекот на рокот од претходниот став обата собора на народниот одбор на општината односно народниот одбор на околијата должни се, примедбите и предлозите ставени на нацртот да ги разгледаат и нацртот заедно со примедбите и предлозите и својот став по истите да го достават на согласност на народниот одбор на околијата односно на Извршниот совет.

Член 12

Народниот одбор на околијата (обата собори рамноправно) односно Извршниот совет должни се во рок од 60 дена од денот на приемот, да ја дадат односно одбијат бараната согласност од претходниот член.

Доколку органите од претходниот став вр се изјаснат во определениот срок за бараната согласност се смета дека е дадена согласност на урбанистичката студија.

Член 13

За поголеми населени места, индустриски и туристички центри народните одбори на околиците пред давањето односно одбивањето на согласност од претходниот член, должни се претходно да прибават и мислење од Советот за социјална политика и комунални прашања на Народна Република Македонија.

Се овластува Извршниот совет да ги одреди местата односно индустриските и туристичките центри од претходниот став.

2) Основен урбанистички план

Член 14

Основниот урбанистички план на населеното место односно одделното подрачје е план со кој врз основа на урбанистичката студија се утврдуваат основните услови за уредување на населеното место односно одделното подрачје.

Член 15

Основниот урбанистички план содржи:

- основно решение на сообраќајниците,
- намена на површините,
- основно решение за системот на градбата,
- основно решение на нивелацијата,
- систематизација на зелените површини,
- одредби за примена на основниот урбанистички план.

Член 16

Одредбите од член 9, 10, 11, 12 и 13 од овој Закон сходно се применуваат и на основниот урбанистички план.

3) Планови за реализација

Член 17

Плановите за реализација се планови со кои се утврдуваат детално условите и начинот за урбанистичкото уредување на населеното место, односно одделното подрачје.

Член 18

Плановите за реализација содржат:

- детален урбанистички план,
- проекти за комунални инсталации (бодовод, канализација, електрична мрежа и др.).

Член 19

Плановите за реализација се изработуваат врз основа на основниот урбанистички план на населеното место односно одделното подрачје.

За местата од член 6 став 2 од овој Закон плановите за реализација се изработуваат врз основа на урбанистичката студија.

Член 20

Плановите за реализација можат да бидат изработени за целото населено место односно за одделното подрачје или само за делови на тоа место односно подрачје.

Член 21

Плановите за реализација ги донесуваат рамноправно обата собори на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа населеното место односно одделното подрачје.

За одделните подрачја кои се наоѓаат на територијата на две или повеќе општини и за град Скопје, плановите за реализација ги донесуваат обата собора на народниот одбор на околијата.

Член 22

Со донесувањето на одлуката за усвојувањето плановите за реализација на населеното место односно одделното подрачје или на поодделни делови на тоа место односно подрачје, урбанистичкиот план во целина или за тој дел, се смета и за донесен.

Член 23

Изменување и дополнување на урбанистичкиот план што стапил во сила може да се врши по иницијатива на државните органи и установи, правните и физичките лица, како и по сопствена иницијатива на народниот одбор на општината односно околијата доколку тоа го бараат јавните интереси, осетно се изменати економските услови во однос на условите спрема кои е донесен или ако тоа е неопходно поради дејство на виша сила.

Постапката за изменување и дополнување на урбанистичкиот план се започнува по решение на советот надлежен за работи на урбанизмот на советниот народен одбор.

Одредбите од овој Закон со кои се регулира постапката за донесувањето на урбанистичкиот план важат и за донесувањето на измени и дополненија на истиот.

Член 24

Од денот на влегувањето во сила на урбанистичкиот план, секоја петта година се врши проведување дали истиот е во склад со перспективниот

развој на соодветното населено место односно одделното подрачје.

Проверувањето од претходниот став го врши советот надлежен за работите на урбанизмот на народниот одбор на општината односно околијата.

Доколку се установи дека истиот не е во склад со перспективниот развој, може да се изврши измена или дополнување.

Член 25

Советот за социјална политика и комунални прашања на Народна Република Македонија, поблиско ќе ги одреди елементите за содржајот на урбанистичката студија, основниот урбанистички план и плановите за реализација.

Ш. НАДЗОР

Член 26

Стручен надзор над примената на урбанистичките планови и над примената на прописите од областа на урбанизмот вршат републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот и органите на управата надлежни за работите на урбанизмот на народните одбори на околините (во натамошниот текст: орган на надзорот).

Член 27

Надзорот се остварува со стручен преглед на примената на урбанистичките планови и примената на прописите од областа на урбанизмот од страна на органот на надзор.

Член 28

Органот на надзорот врши контрола над примената на урбанистичките планови односно дали издавањето на локациите, регулационите и нивелационите линии се во склад со донесениот урбанистички план, како и контрола над примената на прописите од областа на урбанизмот.

IV. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Член 29

Постојните урбанистички планови мораат да се сообразат со одредбите од овој Закон во рок од пет години, од денот на влегувањето во сила на овој Закон.

За населените места, за кои не се донесени урбанистички планови, по влегувањето во сила на овој Закон, такви мораат да се донесат и тоа:

- а) за населените места — седишта на народните одбори на околините, во рок од пет години,
- а) за населените места — седишта на народните одбори на општините, во рок од седум години, и
- в) за останатите населени места во рок од десет години.

Во исклучителни случаи Советот за социјална политика и комунални прашања на Народна Република Македонија може за одделни населени места да ги продолжи сроковите од претходните ставови.

Член 30

За населените места односно одделните подрачја каде нема изработен урбанистички план, донесувањето на урбанистичкиот план, народниот одбор е должен да донесе одлука со која привремено ќе се регулира изградбата и уредувањето на населените места односно одделните подрачја.

Советот за социјална политика и комунални прашања на Народна Република Македонија ќе ги одреди елементите што треба да ги содржи одлуката која ќе го замени урбанистичкиот план.

Одлуката од првиот став на овој член се донесува по истата постапка како и за урбанистичкиот план.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 31

Советот за социјална политика и комунални прашања на Народна Република Македонија по потреба донесува поблиски прописи за спроведувањето на овој Закон.

Член 32

Овој Закон влегува во сила петнаесеттиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

250.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ШУМСКИТЕ ПРЕДЕЛИ НА ПЛАНИНАТА ГАЛИЧИЦА ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за прогласување шумските предели на планината Галичица за национален парк, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 2 и 3 октомври 1958 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 2 и 3 октомври 1958 година.

У бр. 9

23 октомври 1958 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ШУМСКИТЕ ПРЕДЕЛИ НА ПЛАНИНАТА ГАЛИЧИЦА ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК

Член 1

Поради особените природни убавини и карактеристичниот растителен и животински свет на шумите и шумските предели на планината Галичица, дел од нејзините шумски предели се прогласуваат за Национален парк под името Национален парк „Галичица“.

Член 2

Националниот парк „Галичица“ опфаќа површина во следните граници:

Од исток: од висот Вишесла кота 1564 кон југ преку кота 1682, 1589, 1654 (билото Самар) кота 1320, 1421, 1150, 1140 до езерото на местото Сир Хан па по западниот брег на Преспанското Езеро до островот Свети Петар вклучувајќи го и него.

Од југ: од островот Свети Петар по југословенско-албанската граница до Охридското Езеро.

Од запад: од југословенско-албанската граница на источниот брег на Охридското Езеро, по источниот брег на Охридското Езеро односно по патот манастир Свети Наум — Охрид до манастирот Свети Стефан (кота 774), па над земјоделските површини под селото Шипокно спрема местото Студенчиште, по патот над земјоделските површини на местото Беј Бунар, Видовиште, Чардак до манастирот Света Петка.

Од север: од манастирот односно делот на Света Петка па до висот Вишесла кота 1564.

Член 3

Органот на управување со Националниот парк „Галичица“ ќе преземе мерки да се сочува природниот изглед на пределите, растителниот и животинскиот свет и градежните и други објекти во границите на паркот, како и ќе преземе и други мерки што ќе придонесуваат за остварување целите поради кои овие предели се прогласуваат за Национален парк.

Член 4

Се овластува Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет да донесе поблиски прописи за стопанисувањето со Националниот парк „Галичица“.

Член 5

Овој Закон влегува во сила петнаесеттиот ден по објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

251.

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНУВАЊЕ ДРЖАЊЕ КОЗИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за забранување држалењето кози на територијата на Народна Република Македонија што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 2 и 3 октомври 1958 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 2 и 3 октомври 1958 година.

У бр. 11
23 октомври 1958 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНУВАЊЕ ДРЖАЊЕ КОЗИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се укинуваат членовите 2, 3 и 7 од Законот за забранување држалење кози на територијата на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 38/48).

Член 2

Со влегувањето во сила на овој Закон престануваат да важат сите поблиски прописи донесени на основа одредбите укинати со чл. 1 од овој Закон.

Член 3

Овој Закон влегува во сила петнаесеттиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

252.

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 2 и 3 октомври 1958 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 2 и 3 октомври 1958 година.

У бр. 12
23 октомври 1958 година
Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

Член 1

Во членот 2 од Законот за шумите („Службен весник на Народна Република Македонија“ бр. 11/57) на крајот во став 2 наместо точката се става запирка и се додаваат зборовите „доколку со овој Закон не е инаку одредено“.

Член 2

Во член 22 се додава нов став 2 кој гласи:
„Врст и лисничарење е забрането и на шумски дрвја засадени во дворни места, дрворедите, поединчните дрва по полињата и груповите насади покрај патиштата“.

Член 3

Овој Закон влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“

254.

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ**

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за изменување на Законот за Универзитетот во Скопје што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 2 и 3 октомври 1958 година.

У бр. 10

23 октомври 1958 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ****Член 1**

Во член 9 од Законот за Универзитетот во Скопје, став 4 се менува и гласи:

„Статутот на Универзитетот го потврдува Народното собрание на Народна Република Македонија, а статутите на факултетите ги потврдува Извршниот совет“.

Член 2

Во член 121 став 1, точка 1 се менува и гласи: „го утврдува Статутот на Универзитетот и му го поднесува на Народното собрание на потврда, дава мислење по статутите на факултетите“.

Член 3

Овој Закон влегува во сила петнаесеттиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

254.

На основа член 12 и 49 став 3 и член 77 став 1 од Законот за судовите односно член 58 став 1 и 59 став 1 од Законот за стопанските судови,

Народното собрание на Народна Република Македонија, на Четвртата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 3 октомври 1958 година, ја донесе следната

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБИРАЊЕ НА СУДИИ**

1) Се разрешуваат од должност:

Анастасов Радивој, судија на Окружниот суд во Скопје и Тодоровски Леонид, судија на Окружниот суд во Битола, по нивна согласност, поради избирање во друг суд.

Митрушевски Тодор, судија на Окружниот стопански суд во Скопје, по негово барање.

2) Се избираат:

За судија на Вишиот стопански суд на Народна Република Македонија Анастасов Радивој, досегашен судија на Окружниот суд во Скопје;

за судија на Окружниот суд во Скопје Поповски Стојче, досегашен претседател на Околинскиот суд Скопје I;

за судија на Окружниот суд во Охрид Веруш Ристо досегашен судија на Околинскиот суд во Струга;

за судија на Окружниот стопански суд во Скопје Татарчев Благој, досегашен судија на Околинскиот суд во Скопје;

за судија на Окружниот стопански суд во Битола Тодоровски Леонид, досегашен судија на Окружниот суд во Битола.

Оваа Одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 24

3-Х-1958 година.

Скопје

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

255.

На основа член 101 став 2 од Законот за здружувањето во стопанството, Народното собрание на Народна Република Македонија на Петтата седница на Соборот на производителите одржана на 2 и 3 октомври 1958 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ЗАНАЕТЧИСКАТА КОМОРА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. Се одобрува Статутот на Занаетчиската комора на Народна Република Македонија.

II. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 18

3 октомври 1958 година

Скопје

Народно собрание
на Народна Република Македонија

Претседател
на Соборот на
производителите,
Борко Темелковски, с. р.

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

256.

На основа член 101 став 2 од Законот за здружувањето во стопанството, Народното собрание на Народна Република Македонија на Петтата седница на Соборот на производителите одржана на 2 и 3 октомври 1958 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ТРГОВСКАТА
КОМОРА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

I. Се одобрува Статутот на Трговската комора на Народна Република Македонија.

II. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 19
3 октомври 1958 година
Скопје

Народно собрание
на Народна Република Македонија

Претседател
на Соборот на
производителите,
Борко Темелковски, с. р.

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

257.

На основа член 101 став 2 од Законот за здружувањето во стопанството, Народното собрание на Народна Република Македонија на Петтата седница на Соборот на производителите одржана на 2 и 3 октомври 1958 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ СТАТУТОТ НА УГОСТИТЕЛ-
СКАТА КОМОРА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

I. Се одобрува Статутот на Угостителската комора на Народна Република Македонија.

II. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 22
3 октомври 1958 година
Скопје

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Претседател
на Соборот на
производителите,
Борко Темелковски, с. р.

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

258.

На основа член 101 став 2 од Законот за здружувањето во стопанството, Народното собрание на Народна Република Македонија на Петтата седница на Соборот на производителите одржана на 2 и 3 октомври 1958 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО—ШУМАРСКАТА КОМОРА НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се одобрува Статутот на Земјоделско-шумарската комора на Народна Република Македонија

II. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 25
3 октомври 1958 година
Скопје

**Народно собрание
на Народна Република Македонија**

Претседател
на Соборот на
производителите,
Борко Темелковски, с. р.

Претседател
на Народното собрание,
Лазар Колишевски, с. р.

259.

На основа член 344 став 2 и 3 од Законот за јавните службеници, Советот за народно здравје на НР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ВИСИНАТА НА ХОНОРАРОТ НА
НАСТАВНИОТ И ПОМОШНО НАСТАВЕН
ПЕРСОНАЛ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ЗА
РАБОТА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

I

На наставниот персонал на Медицинскиот факултет што работаат во здравствените установи му се одредува хонорар со Правилникот за плати на здравствената установа каде работи.

Висина на хонорарот од претходниот став се утврдува во границите на следните износи:

Бруто износ на
месечен хонорар

	од	до
1. Редовен професор:		
а) Управник на здравствена установа	24.400	33.000
б) Шеф на одделение	19.400	27.900
в) Без раководна функција	16.200	24.400
2. Вонреден професор:		
а) Управник на здравствена установа	19.400	26.200
б) Шеф на одделение	16.200	22.700
в) Без раководна функција	12.900	19.400
3. Доцент:		
а) Управник на здравствена установа	16.200	22.700
б) Шеф на одделение	12.900	17.800
в) Без раководна функција	9.700	16.200
4. Асистент:		
а) Шеф на одделение	11.300	14.500
б) Без раководна функција		
— специјалиста	9.700	12.900
— на специјализација	6.500	9.700

II

На наставниот и помошно наставен кадар кои не се наоѓаат на положај, управник и шеф на одделение на здравствена установа, се одредува хоно-рар сразмерно на работното време provedeno во здравствена установа на работи кои не спаѓаат во опсег на теоретската, односно практичната настава.

Висината на хонорарот од претходниот став се одредува сразмерно со работното време во оквир на износите утврдени во точка I под 1-в, 2-в, 3-в и 4-в.

III.

Со наставниот и помошно наставен персонал се заклучува договор спрема постојните прописи.

IV.

Ова Решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Број 03-4454/1-58

19 септември 1958 година

Скопје

Претседател
на Советот за народно здравје на НРМ,
Васил Горгов, с. р.

260.

О Б Ј А В А

**ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ ОРГАН
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА КУЛТУРА
ДЕЛЕГИРАНИ ОД САМОУПРАВНИТЕ
УСТАНОВИ ОДНОСНО СТРУЧНИ И
ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ**

На основа член 15 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Секретаријатот на републичкиот Совет за култура објавува дека од страна на одредените самоуправни установи односно општествени и стручни организации за членови на колегијалниот орган на републичкиот Совет за култура се избрани следните претставници на тие установи односно организации и тоа:

I. ЗА ПЕРИОД ОД ДВЕ ГОДИНИ

— Боро Петковски, претставник на Сојузот на синдикатите на Југославија — Републички совет за Македонија,

— Јордан Леов, претставник на Главниот одбор на „Народна просвета“,

— Георги Абациев, претставник на Друштвото на писателите,

— Богобил Горше, претставник на Друштвото на музичките уметници,

— Миле Корубин, претставник на Друштвото на ликовните уметници,

— Петре Причко, претставник на Здружението на драмските уметници,

— Васил Иљовски, претставник на Здружението на универзитетските наставници и другите научни работници на Македонија,

— Антонче Николовски, претставник на Заедницата на работничките културно-просветни организации.

II. ЗА ПЕРИОД ОД 1 ГОДИНА

— Ладислав Палфи, претставник на Здружението на композиторите,

— Ристо Проданов, претставник на Здружението на музичките фолклористи,

— Ресул Шакири, претставник на Централниот комитет на Народната младина на Македонија,

— Бранко Михајловски, претставник на Здружението на филмските работници,

— Владо Георгиевски, претставник на Музејско-конзерваторското друштво,

— Милчо Каранцовски, претставник на Друштвото на библиотекарите,

— Трајко Зајковски, претставник на Друштвото на архивските работници,

— Емил Идриз, претставник на Републичкиот одбор на синдикатот на работниците и службениците од културно-уметничките установи.

Бр. 752

24 септември 1958 година

Скопје

ОД СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОВЕТОТ
ЗА КУЛТУРА

Огласен дел

**КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА
НАРОДНИОТ ОДБОР НА КУМАНОВСКА
ОКОЛИЈА**

распишува

К О Н К У Р С

за следните работни места:

1. Директор на инвестициона група.

Услови: завршен Технички факултет и пет години практика во водостопански организации.

2. Директор на Шумското стопанство — Куманово.

Услови: Шумарски факултет и пет години практика во шумско-стопански организации.

За горе споменатите места основна плата по Законот за јавните службеници, а положајна по одлуката на одборот.

Молбите да се доставуваат лично или преку пошта до Конкурсната комисија во срок од 15 дена по објавувањето на конкурсот. (1315)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Охрид број 02—1472/1 од 7-П-1958 год. во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 62—63 рег. бр. 2 е запишана установата под назив: Градска кланица „Охрид“, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на установата е: раководи со целокупната работа на практичната кланична служба, врши преглед пред клање на добиток, врши преглед на месо и одлучува за употребливоста на месото за човечка исхрана.

Установата е основана со решението на НО на општината Охрид бр. 15969/1 од 28-ХП-1957 год.

Установата ја застапува и потпишува управителот Димитар Петар Бачевски.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Народниот одбор на општината Охрид.

Број 02—1472/1 од Одделението за општа управа на НО на општината Охрид. (439)

На основа решението на Народниот одбор на општината Врапчиште бр. 6432 од 20-XI-1956 год., е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 1 под рег. бр. 1 установата под назив: Здравствена станица во село Врапчиште. Предмет на работењето на установата е: а) да се грижи за здравствената заштита и просветување на населението; да презема и спроведува мерки за спречување на акутните и хроничните заразни болести; в) да врши лечебна служба; и г) да работи на здравственото просветување на населението во соработка со лекарите, масовните организации и др.

Установата е основана со решението на НО на општината Врапчиште — Тетовска околија, бр. 4819 од 13-IX-1956 год.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Советот за народно здравје и социјални грижи и труд на НО на општината Врапчиште.

Установата ќе ја потпишува Игњо Сретковски, претседател на управниот одбор, Бејто Јусуфи и Славе Јовановски.

Бр. 6432/52 од НО на општината Врапчиште.

На основа решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје број 04—11049 од 29 јули 1958 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 52 под рег. бр. 52 установата под назив: Клиника за ортопедски болести на Медицинскиот факултет — Скопје. Предмет на работењето на установата е:

Да служи за обавување на наставата и научно испитивачка работа за потребите на Медицинскиот факултет при Универзитетот во Скопје;

Да се занимава со научно истражувачка работа и работи на спречување и лекување на ортопедските оболувања, посебно вродените аномалии и деформитети;

Да соработува со соодветните установи во земјата и во странство, да ги следи нивните постигнувања и се грижи за нивното применување;

Да се грижи за стручното оспособување на стручен ортопедски кадар.

Установата е основана со решението на Факултетската управа на Медицинскиот факултет во Скопје, број 17496/20-XI-1956 год.

Со установата управува управниот одбор како колективен орган.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Факултетската управа на Медицинскиот факултет — Скопје.

Установата ќе ја претставуваат и потпишуваат следните лица: Д-р Сушец Гуро, управител на клиниката, Асистент Д-р Кепевски Димко, како заменик на управителот во случај на заменување, и по-

мошникот на управителот Лучко Александар, како наредботател во административно-финансиското работење. (985)

СОДРЖИНА

	Страна
249. Указ за прогласување на Законот за урбанистичко планирање — — — — —	477
Закон за урбанистичко планирање — — — — —	477
250. Указ за прогласување на Законот за прогласување шумските предели на планината Галичица за национален парк — — — — —	479
Закон за прогласување шумските предели на планината Галичица за национален парк — — — — —	479
251. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за забранување држање кози на територијата на Народна Република Македонија — — — — —	480
Закон за изменување и дополнување на Законот за забранување држање кози на територијата на Народна Република Македонија — — — — —	480
252. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите — — — — —	480
Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите — — — — —	480
253. Указ за прогласување на Законот за изменување на Законот за Универзитетот во Скопје. — — — — —	481
Закон за изменување на Законот за Универзитетот во Скопје — — — — —	481
254. Одлука за разрешување и избирање на судии — — — — —	481
255. Одлука за одобрување Статутот на Занаетчиската комора на Народна Република Македонија — — — — —	481
256. Одлука за одобрување Статутот на Трговската комора на Народна Република Македонија — — — — —	482
257. Одлука за одобрување Статутот на Угостителската комора на Народна Република Македонија — — — — —	482
258. Одлука за одобрување Статутот на Земјоделско-шумарската комора на Народна Република Македонија — — — — —	482
259. Решение за висината на хонорарот на наставниот и помошно наставен персонал на Медицинскиот факултет за работа во здравствените установи — — — — —	482
260. Објава за членовите на колегијалниот орган на републичкиот Совет за култура делегирани од самоуправните установи одгосно стручни и општествени организации — — — — —	483